

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, врз основа на член 27, член 34 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019), согласно член 111 став 1 од Законот за општата управна постапка (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015) и согласно Упатството за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.60/20), постапувајќи по Жалбата изјавена од Граѓанската иницијатива Охрид СОС, поднесена преку полномошник Драгана Велковска, против Основното јавно обвинителство Охрид, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, на 14.02.2023 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата изјавена од Граѓанската иницијатива Охрид СОС, поднесена преку полномошник Драгана Велковска, против Основното јавно обвинителство Охрид, заведена во Агенцијата под бр.08-67 на 01.02.2023 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, **СЕ УВАЖУВА.**
2. **СЕ НАЛОЖУВА** на Имателот на информации, да постапи по Барањето на Барателот, согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.
3. Имателот на информации е должен да го спроведе ова Решение во рок од 15 дена од денот на неговиот прием и за истото да ја извести Агенцијата.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Граѓанската иницијатива Охрид СОС, на 20.01.2023 година, поднела Барање за пристап до информации од јавен карактер до Основното јавно обвинителство Охрид, со кое побарала да и се достави по е-маил следните информации:

- “ 1. Листа на поднесени пријави по основ на незаконски риболов во периодот
-од 01 јануари 2021 до 31 декември 2021г
-од 01 јануари 2022 до 31 декември 2022г.
2. Листа на статус на постапките по основ на пријави за незаконски риболов во периодот од 01 јануари 2021 до 31 декември 2022 г.
 - 2.1. број на вкупно отпочанити постапки, вклучително оние кои биле отфрлани како неосновани.
 - 2.2. број на осудителни пресуди со наведување на исходот (вид на казна) и број на ослободителни пресуди.
 - 2.3. дали и во колку од случаите се работи за рецидивизам-прекшители кои во повеќе наврати го прекршиле истиот закон.
3. листа на поднесени пријави по основ н нелегална градба во периодот:
-од 01 јануари 2021 до 31 декември 2021 г.
-од 01 јануари 2022 до 31 декември 2022 г.
 - 3.2. Број на изречени пресуди со наведување на исходот (ослободителни, осудителни/вид на казна) во периодот:
-од 01 јануари 2021 до 31 декември 2021 г.
-од 01 јануари 2022 до 31 декември 2022 г.“.

Како што се наведува во Жалбата, Имателот на информации на 24.01.2023 година му доставил одговор на Барателот, со кој го информирал дека „Во врска со вашето барања Ве упатувам за истото да се обратите до ЈОРСМ каде има служба за односи со јавноста која единствено е надлежна за комуникација со јавноста.“

Незадоволен од горенаведениот одговор, Барателот на информации на 31.01.2023 година до Агенцијата поднесе Жалба, заведена во арх. на Агенцијата под бр.08-67 на 01.02.2023 година. Во Жалбата е наведено дека: „На ден 24.01.2023 г. добивме одговор по е-маил.....Со пребарување на листата на иматели на информации од судската власт на веб-страницата на АСПИ, утврдивме дека ОЈО-Охрид е недвосмислено имател на информации и како таков да ги достави информациите кои ги создава...“

Агенцијата со електронски допис бр.08-67 од 02.02.2023 година, ја препрати Жалбата до Имателот на информации и побара во рок од 7 дена да се произнесе по истата и до Агенцијата да ги достави сите списи во врска со предметот.

Имателот на информации на 06.02.2023 година до Агенцијата достави емаил на кој наведува дека: „...Ве известувам дека Основното јавно обвинителство-Охрид ќе ги достави бараните информации по барањето од 24.01.2023 година меѓутоа со укажување дека се работи за барање на пообемни информации за кои на службите во Основното јавно обвинителство-Охрид ќе им треба повеќе време за проверки и креирање на информацијата...“

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер по разгледувањето на Жалбата и другите списи во врска со предметот утврди дека Имателот на информации не постапил согласно одредбите од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, односно во законски предвидениот рок не ги доставил бараните информации до Барателот, на начин и во форма наведени во Барањето, ниту донел управен акт согласно горенаведениот Закон, поради што се смета дека Барањето е одбиено.

Согласно погоре наведеното, Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение е конечно во управната постапка и против него нема место за жалба.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**Директор,
Пламенка Бојчева**